



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 29 декември 2022 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: ноември 2022 година

- Во ноември 2022 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити забележа минимален месечен раст од 0,01 п.п. и изнесува 4,41%, додека на годишна основа оваа каматна стапка е намалена за 0,01 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,77%, што претставува месечно и годишно зголемување од 0,03 п.п. и 0,01 п.п., соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во ноември, изнесува 4,49% и е повисока за 0,05 п.п. и 0,73 п.п. на месечна и на годишна основа, соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен пад од 0,23 п.п. и изнесува 1,27%, додека на годишно ниво е остварен раст од 0,50 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	11.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022	9.2022	10.2022	11.2022
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	4.42	4.37	4.35	4.33	4.30	4.30	4.28	4.27	4.33	4.34	4.35	4.40	4.41
Корпоративен сектор	3.52	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43	3.44	3.53	3.55	3.59	3.71	3.75
Домаќинства	5.21	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06	5.04	5.08	5.07	5.05	5.03	5.02
Новоодобри кредити	3.76	3.61	3.84	3.94	3.75	3.98	3.97	3.99	4.01	4.04	4.09	4.44	4.49
Корпоративен сектор	3.39	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46	3.68	3.57	3.72	3.72	4.36	4.45
Домаќинства	4.54	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53	4.51	4.59	4.49	4.65	4.58	4.55
Вкупни депозити	0.76	0.74	0.71	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.74	0.77
Корпоративен сектор	0.97	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87	0.97	0.94	1.03	1.11	1.26	1.30
Домаќинства	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.67	0.70	0.72
Новопримени депозити	0.77	0.70	0.53	0.56	0.68	0.65	0.76	0.97	0.84	0.92	1.07	1.50	1.27
Корпоративен сектор	0.42	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11	1.53	0.65	0.81	1.08	1.66	1.12
Домаќинства	0.95	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62	0.70	0.92	0.97	1.07	1.45	1.36

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³


- Во ноември, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,75% и е зголемена за 0,04 п.п. во споредба со претходниот месец. Нагорната промена е резултат на растот на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се непроменети. На годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 0,23 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Овој месец, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи месечен раст од 0,09 п.п. и изнесува 4,45%. Притоа, месечното зголемување се должи на растот на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,53 п.п.), како и на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,19 п.п. и 0,17 п.п., соодветно). Во споредба со истиот месец минатата година, оваа каматна стапка оствари годишен раст од 1,06 п.п.



Извор: НБРСМ.




³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во ноември оствари зголемување од 0,04 п.п. на месечно ниво и изнесува 1,30%. Анализирано по валута, месечниот раст произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,17 п.п. и 0,03 п.п., соодветно), во услови на пад на каматните стапки на депозитите во странска валута (од 0,04 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор забележа годишно зголемување од 0,33 п.п.
- Во ноември, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор изнесува 1,12%, што претставува месечно намалување од 0,54 п.п. Анализирано на годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 0,70 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во ноември е намалена за 0,01 п.п. во однос на претходниот месец и изнесува 5,02%. Месечниот пад е резултат на минималното намалување кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п., соодветно). Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,19 п.п. на годишна основа.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во ноември, кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е остварен пад од 0,03 п.п. на месечна основа и таа изнесува 4,55%. Надолната промена во целост произлегува од пониските каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,02 п.п.), при забележан раст на каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). Во споредба со ноември минатата година, оваа каматна стапка бележи минимален раст од 0,01 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во ноември, забележа месечен раст од 0,02 п.п. и изнесува 0,72%. Промената се должи на растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,04 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), во услови кога не е забележана промена на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула. На годишна основа, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата се намали за 0,01 п.п.
- Во ноември, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ бележи месечно намалување од 0,09 п.п. и изнесува 1,36%. Падот на месечна основа е резултат на намалените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,12 п.п.), при раст на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Оваа каматна стапка забележа годишен раст од 0,41 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекиот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јануари 2023 година (референтен пресек заклучно со декември 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.